

Во овој парламентарен состав нема многу нови лица, освен четириесеттина, кои прво го минаа партискиот барабан, а дури потоа преминаа преку изборниот праг.

Дали тоа ќе значи дека старите парламентарци се вечни или секоја изборна трка носи нов политички ветар? Доколку се разгледуваат имињата кои се присутни во Собранието на РМ, тогаш не можеме да очекуваме ништо ново.

Преселбата на либералот Стојан Андов и на Тито Петковски од НСДП во таборот на опозицијата не носат свежина во работата на Собранието, а уште повеќе сериозна критика за раководењето со државата. Нивниот политички багаж не ги прави оригинални, туку напротив ги сместува во "фацитите", кои веќе се прочитани.

Истото важи и за Владо Бучковски, Цветанка Иванова, Никола Куркчиев од СДСМ, Јован Манасиевски и Роза Топузовска-Каровска од ЛДП, или нивниот сопартиец Ристо Пенев.



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



СОБРАНИЕТО М ПРЕРАСНЕ ВО Х ДЕМОКРАТИЈА

Новиот собраниски состав го верификува својот мандат, добиен на предвремените парламентарни избори. Но, уште шест пратеници ќе го чекаат крајот од второто прегласување на неколкуте избирачки места во Шестата и во Првата изборна единица, каде на 29 овој месец ќе се одржи прегласувањето.

Првата седница на пратениците мина во сенка на бојкотот на пратениците на ДПА, кои се решија на овој потег, бидејќи сметаат дека им се одземени околу 60.000 избирачки гласа и затоа во овој момент се наоѓа во подредена позиција во однос на ДУИ, чии пратеници гласаа за довербата на новиот спикер, Трајко Вељановски, кој по професија е правник и адвокат.

"КЕЦ" ВО "ШЕСТКАТА"

На првата собраниска седница беа верификувани мандатите на 114 пратеници, кои од ДИК добија решенија за

својот пратенички мандат. Во оваа бројка влегоа и мандатите на ДПА. Во овој момент само шестмина пратеници ќе бидат дополнително верификувани, бидејќи по одлуките на жалбите поднесени пред Врховниот суд дополнително ќе се прегласува на неколку избирачки места во т.н. "шестка" и "единица". Конституирањето на Собранието го проследија: претседателот на државата, Бранко Црвенковски, премиерот Никола Груевски и членови на Владата во оставка, поранешниот претседател Киро Глигоров, експикерот Љубиша Георгиевски, претставници на судството и на верските заедници во Македонија, претседателот на ДИК Јован Јосифовски. На конститутивната седница не присуствуваше и лидерот на

ДУИ, Али Ахмети, кој според Џевад Адеми бил зафатен со партиски работи. Во овој собраниски состав нема многу нови лица, освен четириесеттина, кои прво го минаа партискиот барабан, а дури потоа преминаа преку изборниот праг.

Дали тоа ќе значи дека старите парламентарци се вечни или секоја изборна трка носи нов политички ветар? Доколку се разгледуваат имињата кои се присутни во Собранието на РМ, не можеме да очекуваме ништо ново.

Имено, преселбата на либералот Андов и на Тито Петковски од НСДП во таборот на опозицијата не носат свежина во работата на Собранието, а уште повеќе сериозна критика за раководењето со државата. Нивниот политич-



ки багаж не ги прави оригинални, туку напротив ги сместува во "фаците" кои веќе се прочитани. Истото важи и за Владо Бучковски, Цветанка Иванова, Никола Куркчиев од СДСМ, Јован Манасиевски и Роза Топузовска-Каровска од ЛДП, или нивниот сопартиец Ристо Пенев. Овој собраниски состав настапува во време кога треба да се заврши исклучително важната задача за влез на Република Македонија во ЕУ, при што, пред сè, се мисли на изгласување на повеќе од 140 законски текстови, кои го кодифицираат македонското со европското право. Тоа значи дека опозицијата ќе треба да се бори на два фронта, прво да ѝ се спротивстави на владејачката коалиција, а истовремено да не го зачочи овој интеграционен процес.

ПОЗИЦИЈА И ОПОЗИЦИЈА

Коалицијата "За подобра Македонија", предводена од ВМРО-ДПМНЕ, освои 63 мандати, а противничкиот табор "Сонце-коалиција за Европа" има 27, ДУИ - 18, ДПА - 11 и ПЕИ - 1 пратеник.

Во Собранието влегоа и некои добро познати личности од јавноста: Борис Стојменов, Зоран Коњановски, Андреј Петров, Горан Минчев, Ермира Мехмети, Имер Селмани, Сулејман Рушители, Имер Алиу, Емилијан Станковиќ (на местото на Зоран Заев, кој се повлече).

Предводници на овој парламентарен состав се ветераните: Стојан Андов, Тито Петковски и Љубисав Иванов-Синго. Секој од нив се наоѓа на различна политичка страна, односно тие во Собранието ќе се однесуваат сходно на сопствените потреби и интереси. На првата седница беше избран и собранискиот

спикер, нам добро познатиот Трајко Вељановски од ВМРО-ДПМНЕ, пратеник, заменик-министер за правда, државен секретар во Министерството за правда итн. За него гласаа 79 пратеници од коалицијата "За подобра Македонија" и од ДУИ, 19 опозиционери беа воздржани, а немаше ниту еден против. "Со моето работење ќе се трудам да направам баланс меѓу политичките сили. Квалитетната работа на Собранието ќе биде моја обврска. Еднаквиот третман на пратениците ќе биде моја заложба, интересите на Република Македонија ќе бидат моја цел. Знам дека сите ние заедно ќе го направиме македонското Собрание вистински храм на македонската демократија. Ова Собрание нема само како сенка да ја следи работата на Владата и да ги коригира, дополнува или редефинира нејзините проекти во квалитативна смисла, туку и ќе продуцира и создава. Ова Собрание ќе биде наша гордост и јас со целиот мој авторитет ќе се борам заедно со сите вас да успеам во таа намера", изјави Вељановски на инаугурацијата.

Станува збор за партиски човек на премиерот Никола Груевски, кој ја извршуваше функцијата специјален советник за правни работи. Изборот за спикер не претставува изненадување, бидејќи на своето "партиско konto" тој има голема биографија. Тој има 46 години и еден меѓу помладите претседатели на Собранието, кои ја вршеа оваа функција во изминативе 18 години. Неговите претходници беа повозрасни: Стојан Андов, Тито Петковски, Саво Климовски, освен Никола Поповски, кој кога стана претседател на Собранието имаше 40 години. Спикерот на Собранието е искусен правник, кој има добар партиски, пратенички и политички стаж. Но, досега секогаш бил во втор план. Зошто? Постоеја многу пречки, што субјективни што партиски. Во ВМРО-ДПМНЕ е од 1993 година, а во времето на судирот меѓу Љупчо Георгиевски и Никола Груевски, тој застапа на страната на Груевски. Вељановски долго време беше во игра да стане иден министер за правда, бидејќи извесно време таму работеше, но сепак на крај политичкиот ангажман му се позлати. Претходно беше потсекретар, заменик-министер во Министерството за правда и државен советник во Владата. Јавноста го има забележано и како член на ДИК за претседателските избори во 1999 година, кога жестоко се конфронтираше со Владо Бучковски и со Борис Кондарко од СДСМ. Од 2002 до 2003 година беше член на Комисијата за претставки и предлози на претседателот на Р Македонија, во времето на покојниот Борис Трајковски.

ОРА ДА РАМ НА ТА



СÈ Е ИСТО САМО ШТО ПРОБЛЕМИТЕ СЕ НАТРУПУВААТ